

# СПЛОТЕНОСТА НА МАКЕДОНЦИТЕ, ГАРАНЦИЈА ЗА ОПСТАНОКОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

По распаѓањето на поранешната СФРЈ, Македонија веднаш се соочи со притисоци околу своето име. Како што е познато, нашата држава беше примена во ООН под привременото име ПЈРМ, и покрај нашето барање да не примат под уставното име. Нашиот јужен сосед не сакаше да слушне да се викаме Македонија, туку не ослобуваше со Република Скопје. Притисокот врз нашата татко-

вина беше толку силен, што Грците ни поставија економско ембарго. Се вршеше и воен притисок. Секојдневно грчки воени авиони го надлетуваа нашиот простор.

Притисокот од страна на Грција не престанува. Неодамна претседателот Папуљас ни се закани и со војна. Продолжува притисокот од Србија во врска со црковниот спор меѓу МПЦ и СПЦ.

Сложената безбедносна

ситуација на Балканот, односно нерешениот статус на Косово ја зголемува неизвесноста за суверенитетот и територијалниот интегритет на нашата држава.

Во вакви мрачни времиња треба да бидеме будни и со големо внимание да се следи развојот на настаните и да се преземаат соодветни мерки. Партиските несогласувања во нашава земја да се потиснуваат во име на повисоки це-

ли: чување и одбрана на нашите национални интереси - слободниот и мирен живот на граѓаните на нашата татковина.

Сплотеноста на Македонците е гаранција за опстанокот на Република Македонија.

проф. Наум Јовановски,  
Скопје

## КАДЕ Е МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА?

Текстов почнува со прашање. Трае ли конфликтот во Македонија? Да. Трае.

Трае и точка. Имаме изразен психолошки конфликт од луѓе со изразени персонални, сопствени махинации, со изразени и разработени идеолошки експликацији, кои се пласираат тактактно и ја тегнат душата горе-долу.

Во ваква постојаност се редат слики без поглед на аргументацијата, поимот објективност останува настрана и без смисла, тој се применува само во психолошки конфликт, одвреме навреме исчезнува за да се појави како необјективен конструкт.

Од многуте дадени драфтови, внатрешни и надворешни, изостанува најважната меница за македонската нација.

Ако анализираме усни изјави, пишани текстови, коментари или анализи, секогаш се среќаваме со сериозно предупредување кое ги разли-

шува темелите на заедничкиот живот и традиционалната доверба.

Како податок втемелен во постулатот "доверба" спаѓа новоизбраниот модел на изразување "етнички заедници", на пример: Македонци-Албанци, или соживот меѓу "етничките заедници", Македонци-Албанци-Турци-Роми, Власи-Срби итн.

Тогаш, каде живеат овие заедници? Или имаат ли овие "етнички заедници" држава некако наречена, по нешто или по некого? Ако овие "етнички заедници" имаат држава наречена по нешто или по некого, тогаш ТОЈ некој или нешто, несомнено мора да се почитува.

Ако Република Македонија со векови го носи името Македонија, тоа име таа го добила по народот кој неа ја чувал, ја градел, ја развивал, и умирал за неа, тогаш тој народ е нацијата, тој е доминан-

тен, државотворен народ кој во своите пазуви ги зачувал "етничките групи".

Кој умотворец денес македонската нација ја именува со етничка група или заедница? Зошто политичките субјекти или разните институции, или самите граѓани, особено медиумите, се подготвени да го прифатат и да го озаконат овој срамен епитет, кој игра негативна улога, кој до понижување ја симнува доминантноста на државотворниот народ, особено последниве неколку години нарекуван со "етничка заедница".

Тогаш каде е нацијата? Ја голтнавме!? Намерно, ненамерно, или присилно.

Каде е нацијата? Ја вградивме во рамката? И да ја вградивме во рамката таа е доминантна, многубројна, сериозна, без никакви сопствени грдотии, нација која денес на својот грб го носи најтешкиот товар од сите вековни

времиња.

Денес, македонската нација го трпи најсрамниот криминал поврзан со дрогата, а не учествува во него, таа ја трпи најсрамната корупција поврзана со народното богатство од одредени олигархии, а не учествува во неа. Македонската нација падна на грб, срамно умира во сиромаштија, а не е виновна за бедата. Македонската нација молчи пред срамниот наметнат епитет "етничка група", а компетентоста ѝ ја одзема политичкиот хидроцефалус. Македонската нација стана костур врз кого расте неприципиелен етникум, таа механички доживува авионска несреќа при што човечкиот фактор е клучен, односно тоа е пилотот кој е одговорен за несреќата во која ќе нема преживеани. Македонската нација без рејтинг, Македонец, поединец. Македонската нација наместо возвишена

категија стана изедначена суб-категија на Македонци-Албанци и граѓани на другите етнички колективитети. Изедначувачки цунами ја пепосуваат македонската нација, а релевантните фактори од власта се борат само за власт. На кого?

Овој денешен или петнаесетгодишен страотен политички тим ја раздели нацијата на НИЕ и на ТИЕ, ја дезинтегрира свеста на колективниот идентитет, им наметна вина на невините, дејствува без грам совест, без главната појдовна точка за нацијата, дека на Балканот најпрво треба да се реши македонското прашање, како приоритет на вековната потреба, дека Македонците умираат во граничниот појас на сопствената држава, а префрлањето вина на некој трет, како меѓународната заедница или ангажираноста на некои вооружени групи е само познат нивни психолошки механизам

зам за апсолвирање на фрустрацијата за нивниот апатриотизам, за нивната историска празнина, за нивната носталгија која страда, која лебди над веќе умрениот.

Меѓународната заедница знае дека Македонија и македонскиот народ треба да опстанат, таа знае дека македонскиот народ мирно се борел, талкал со векови за да стигне до сопствената држава, а сега оваа држава има приоритетен естаблишмент на Балканот.

Зошто се прави фама, зошто толку нервоза и страв околу прашањето за Косово? Меѓународната заедница и другите големи сили знаат како се прави држава. Па, нели е тоа процес? Нели македонскиот процес трае повеќе од 23 века? Кој така лесно кај годе и набрзина ќе создаде неприродна држава? Далеку од умот, но луѓето на Косово имаат право на респектиран живот, а не, немаат никакво

право да убиваат други заради сопственото опстојување, но ниту тие не смеат да бидат репресирани и убивани од никога.

Всушност, светот е луѓето, цивилизиран, светот не е џунгла да покажува заби и нокти!

Што се однесува до македонската нација, психолошкиот конфликт го гледа како многу сериозно предупредување, но не дозволува крајно разнишување на заедничкиот живот и доверба со етничките заедници кои живеат во Македонија. Ова зборува за нагласена самодоверба во сопствениот капацитет, и бара само начин да застане на нозе, да ја обнови сопствената сила, за да воспостави

традиционално успешна кохабитација. Заради ваквиот исход ја барам македонската нација, барам да ѝ се помогне од внатре, особено од надвор, да излезе од под пеплиштето, бидејќи паралелноста е цунами без рамнотежа во просторот, со вакуум во кој ќе беснеат разни урагани, кои ќе го подриваат просторот за уривање на континентот. Дополнителна потврда е слабата рамка која се надувува со двојазичност, видлив портрет на актерите кои упорно стојат на местото на злосторството за да го дозавршат.

**Љупка Ципушева,**  
дипломиран филолог

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

**РАФАЈЛОВСКИ**  
КОНСАЛТИНГ

**НОВО**  
**ПРЕТПЛАТЕНЕ СЕ**



Во рамките на претплата за 2005 година ќе го добиете засега **Единственото Мултимедијално CD** во Република Македонија од оваа проблематика. Комплетниот **P-Регистар** освен во печатената форма ќе го добиете и во електронска форма. Со инсталацијата на добениот CD и по завршување на процедурата за негово инсталирање. Вие ќе имате можност секојдневно да го ажурирате P-Регистарот. По пат на наједноставната команда **АЖУРИРАЈ** со посетата на нашата веб-страница дневно ќе ги внесуваме измените, **ВЕДНАШ** во нивното објавување. Постојаната горачка тема за спорото пристигање на податоците е веќе минало до колку сте наши претплатници. Покрај ова ќе добиете уште едно CD на крајот на 2005 година со списанието **Репрезент и Даночен Практикум** со што трајно ќе ги сочувате списанијата.

Сето ова во рамките на истата цена од само 14.700 денари.

**ПОЧИТУВАНИ КОМИТЕНТИ!**

Пред Вас е понудата на **РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ** за претплата на стручно списание **РЕПРЕЗЕНТ** и **P-Регистар** за 2005 година. Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** содржовски е многу разновидно, ги разработува сите најактуелни и најгорлави теми од секојдневното работење, почнувајќи од даноците, сметководството, царините, финансите, месецментот, берзата, правото и многу други области. Во **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ**, што го подготвуваме во рамките на списанието **РЕПРЕЗЕНТ**, нашите врши-стручњаци од оваа област ги објаснуваат проблемите со кои се соочувате, за данокот на додадена вредност, за персоналниот данок, за данокот на добивка и данокот на имот. **Специјалното издание** на **РЕПРЕЗЕНТ** содржи упатства за состанување на годишна сметка. **P-Регистарот** е во пластични кораци, со водички листови на основното издание во кое се содржани упатства и сите податоци што Ви се потребни во секојдневното работење и кои редовно ќе се ажурираат.

**P-Регистарот** е поделен на 8 дела и тоа:

- Азбучен регистар на прописи
- Надоместоци
- Прописи
- Уплатни сметки и шифри на плаќање
- Камати, коефициенти
- Курсни листи
- Плати
- Други информации

**P-Регистар** на мултимедијално CD! Списанието **РЕПРЕЗЕНТ** и **ДАНОЧНИОТ ПРАКТИКУМ** на мултимедијално CD!

На нашата веб-страница на интернет ја добивате сите податоци со единствена дигитална шифра.

Користете ја нашата интернет-страница!

**ЕДНА ПРЕТПЛАТА ЗА:**

- 25 СПИСАНИЈА
- 2 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а
- 1 P-РЕГИСТАР
- 2 ДОПОЛНУВАЊА

Со волни,  
Вера Рафајловска

12 **СПИСАНИЈА**  
**РЕПРЕЗЕНТ**

12 **БРОЈА**  
**ДАНОЧЕН**  
**ПРАКТИКУМ**

1 **P-РЕГИСТАР** со

**ОСНОВНА ВЛОШКА**  
со преку  
**300**  
**СТРАНИЦИ** И

**16**  
**ДОПОЛНУВАЊА**

1 **СПЕЦИЈАЛНО**  
**ИЗДАНИЕ**

**НОВО**  
2 **МУЛТИМЕДИЈАЛНИ CD-а**

**САМО ВО**  
**14.700 ДЕНА**